

НАЈГОЛЕМА КОРИСТ ОД ПИЕЊЕТО НА ВОДА СО ВИВАТАП Е ДОКОЛКУ ЈА ПИЕТЕ НА ОВОЈ НАЧИН

- ШТОМ СЕ РАЗБУДИТЕ НАУТРО, ПРЕД ДА ГИ ИЗМИЕТЕ ЗАБИТЕ ИСПИЈТЕ 4X160 МЛ ЧАША ВОДА
- ИЗМИЈТЕ ГИ ЗАБИТЕ И УСНАТА ШУПЛИНА И НЕМОЈТЕ ДА ЈАДЕТЕ И ПИЕТЕ НАРЕДНИТЕ 45 МИН.
- ПОСЛЕ 45 МИН МОЖЕТЕ НОРМАЛНО ДА ЈАДЕТЕ И ПИЕТЕ.
- ПОСЛЕ 15-20 МИН КОЛКУ ТРАЕЛ ВАШИОТ/ДОРУЧЕК/РУЧЕК/ВЕЧЕРА, НЕМОЈТЕ ДА ЈАДЕТЕ ИЛИ ПИЕТЕ НАРЕДНИТЕ 2 ЧАСА.
- ЗА ОНИЕ КОИ СЕ СТАРИ ИЛИ БОЛНИ И НЕМОЖАТ ДА ИСПИЈАТ 4 ЧАШИ ВОДА НАЕДНАШ НА ПОЧЕТОКОТ (ДОДЕКА СЕ НАВИКНАТ) МОЖАТ ДА ПОЧНАТ ТАКА ДА ПИЈАТ НАЕДНАШ ОНОЛКУ КОЛКУ ШТО МОЖАТ СО ТОА ШТО СЕКОЈ НАРЕДЕН ДЕН КОЛИЧЕСТВОТО НА ВОДА ДА ГО НАГОЛЕМУВААТ СЕ ДОДЕКА НЕ СЕ ДОСТИГНЕ 4 ЧАШИ ВОДА
- ОВАА МЕТОДА МОЖЕ ДА ПРИДОНЕСЕ ЗА ПОБРЗО ОЗДРАВУВАЊЕ НА БОЛНИТЕ, А ЗДРАВИТЕ ЌЕ УЖИВААТ УШТЕ ПОВЕЌЕ ВО СВОЕТО ЗДРАВЈЕ.
- **КОЛКУ ДЕНА СЕ ПОТРЕБНИ ЗА ДА СЕ ИЗЛЕЧИТЕ ОД СЛЕДНИВЕ БОЛЕСТИ**

1. **ВИСОК КРВЕН ПРИТИСОК 30 ДЕНА**
2. **ГАСТРИТИС 10 ДЕНА**
3. **ДИЈАБЕТИС 30 ДЕНА**
4. **ОПСТИПАЦИЈА (ЗАПЕК) 10 ДЕНА**
5. **РАК 180 ДЕНА**
6. **ТБ 90 ДЕНА**
7. **ОНИЕ КОИ ИМААТ АРТРИТИС, ОВАА МЕТОДА НА ЛЕЧЕЊЕ ТРЕБА ДА ЈА ПРАКТИКУВААТ САМО 3 ДЕНА ВО ПРВАТА НЕДЕЛА, А ОД ВТОРАТА НЕДЕЛА ПОНАТАКА, ДНЕВНО.**

ОВАА МЕТОДА НА ЛЕЧЕЊЕ НЕМА НЕСАКАНИ ЕФЕКТИ, САМО МОЖЕ ПОВЕЌЕ ДА УРИНИРАТЕ (МОКРЕЊЕ)